



**Јавно радиодифузно претпријатие
МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2013

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ.....	7
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	8
ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	9
ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ.....	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	11 - 31



Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Ул. Даме Груев бр.8, 5^{ти} кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Т
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Ф
censum@censum.com.mk
www.censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Кореспондентен член на мрежата на ревизорски друштва РСМ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2013 како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на

Ревизија	Сметководство	Вештачење	Процена
<ul style="list-style-type: none">❖ Член на ИОРРМ❖ Дозвола за работа издадена од МФ на РМ на 21.10.2004❖ Лиценца издадена од СУНР бр. 08	<ul style="list-style-type: none">❖ Уверение за овластен сметководител бр. 12-28882/2❖ Овластен регистрационен агент во ЦР на РМ	<ul style="list-style-type: none">❖ Лиценца од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење бр. 07-2521/123	<ul style="list-style-type: none">❖ ТД, ЈП и др. правни лица, лиценца бр. ТД - 10❖ Недвижен имот и трансп.с-тва, лиценца бр. 0002 - Н/Т❖ Подвижен имот, лиценца бр. ПИ - 11❖ Машини и опрема, лиценца бр. МО - 11❖ Индустриска сопственост, лиценца бр. ИС - 10❖ Земјоделство, лиценца бр. 32-11341/2



Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Ул. Даме Груев бр.8, 5^{ти} кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Т
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Ф
censum@censum.com.mk
www.censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Кореспондентен член на мрежата на ревизорски друштва РСМ

финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Градежното земјиште дадено пред многу години на користење на МРТ е во сопственост на РМ. Вредноста на земјиштето во времето на градење на објектите е внесена во сметководствената евиденција. Со промената на законската регулатива низ годините, земјиштето требало да се тргне од евиденција на основните средства на МРТ. Како што е наведено во белешка 9.2, градежното земјиште под објектите е со вкупна сметководствена вредност од 168.986 илјади денари. Започната е постапка за регулирање на имотно правните односи.
2. На сметка Основни средства во подготовка се наоѓа опрема набавена во 2008 година од Друштвото за Аудио видео инженеринг ТСЕ ДОО Скопје во износ од 36.058 илјади денари. Износот претставува опрема од која поединечни компоненти се во употреба, а остатокот не е ставен во функција. За опремата не била спроведена постапка за јавна набавка во 2008. Во фактурите не постојат поединечни вредности за опремата. Опремата сметководствено не е активирана, на дел од опремата што е во употреба не се пресметува амортизација. Другиот дел на опремата што не е ставен во функција 5 години е со намалена функционална употребна вредност. Претходните ревизорски извештаи укажуваат на потреба од проценување на сегашната вредност на опремата, но истото не е извршено. Ние не бевме во можност со примена на стандардни ревизорски процедури да ја

Ревизија	Сметководство	Вештачење	Процена
<ul style="list-style-type: none">❖ Член на ИОРРМ❖ Дозвола за работа издадена од МФ на РМ на 21.10.2004❖ Лиценца издадена од СУНР бр. 08	<ul style="list-style-type: none">❖ Уверение за овластен сметководител бр. 12-28882/2❖ Овластен регистрационен агент во ЦР на РМ	<ul style="list-style-type: none">❖ Лиценца од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење бр. 07-2521/123	<ul style="list-style-type: none">❖ ТД, ЈП и др. правни лица, лиценца бр. ТД - 10❖ Недвижен имот и трансп.с-тва, лиценца бр. 0002 - Н/Т❖ Подвижен имот, лиценца бр. ПИ - 11❖ Машини и опрема, лиценца бр. МО - 11❖ Индустриска сопственост, лиценца бр. ИС - 10❖ Земјоделство, лиценца бр. 32-11341/2



Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Ул. Даме Груев бр.8, 5^{ти} кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Т
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Ф
censum@censum.com.mk
www.censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Кореспондентен член на мрежата на ревизорски друштва РСМ

утврдиме реалната состојба на оваа позиција. За оваа опрема во тек е судска постапка со неизвесен исход.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје заклучно со 31 декември 2013 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

НАСТАВНИ

Ревизија	Сметководство	Вештачење	Процена
<ul style="list-style-type: none">❖ Член на ИОРРМ❖ Дозвола за работа издадена од МФ на РМ на 21.10.2004❖ Лиценца издадена од СУНР бр. 08	<ul style="list-style-type: none">❖ Уверение за овластен сметководител бр. 12-28882/2❖ Овластен регистрационен агент во ЦР на РМ	<ul style="list-style-type: none">❖ Лиценца од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење бр. 07-2521/123	<ul style="list-style-type: none">❖ ТД, ЈП и др. правни лица, лиценца бр. ТД - 10❖ Недвижен имот и трансп.с-тва, лиценца бр. 0002 - Н/Т❖ Подвижен имот, лиценца бр. ПИ - 11❖ Машини и опрема, лиценца бр. МО - 11❖ Индустриска сопственост, лиценца бр. ИС - 10❖ Земјоделство, лиценца бр. 32-11341/2



Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Ул. Даме Груев бр.8, 5^{ти} кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Т
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Ф
censum@censum.com.mk
www.censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Кореспондентен член на мрежата на ревизорски друштва РСМ

Извештај за други правни и регулативни барања

ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје согласно Законот за радиодифузна дејност има изготвено годишен извештај за резултатите од работењето за 2013 година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје за 2013 година.

Скопје, 26 март 2014 година

Овластен ревизор
Стојан Јорданов

Друштво за ревизија
ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје
управител
Стојан Јорданов

Ревизија	Сметководство	Вештачење	Процена
<ul style="list-style-type: none">❖ Член на ИОРРМ❖ Дозвола за работа издадена од МФ на РМ на 21.10.2004❖ Лиценца издадена од СУНР бр. 08	<ul style="list-style-type: none">❖ Уверение за овластен сметководител бр. 12-28882/2❖ Овластен регистрационен агент во ЦР на РМ	<ul style="list-style-type: none">❖ Лиценца од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење бр. 07-2521/123	<ul style="list-style-type: none">❖ ТД, ЈП и др. правни лица, лиценца бр. ТД - 10❖ Недвижен имот и трансп.с-тва, лиценца бр. 0002 - Н/Т❖ Подвижен имот, лиценца бр. ПИ - 11❖ Машини и опрема, лиценца бр. МО - 11❖ Индустриска сопственост, лиценца бр. ИС - 10❖ Земјоделство, лиценца бр. 32-11341/2

БИЛАНС НА УСПЕХ

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на 31-дек	
		2013	2012
Приходи од продажба	4	944,290	973,144
Трошоци на продажба и администрација	6	(997,684)	(821,853)
Останати приходи	7	574,410	423,184
Останати оперативни расходи	7.1	(428,641)	(382,984)
Добивка од оперативно работење		92,375	191,491
Финансиски приходи	8	9,132	11,908
Финансиски расходи	8.1	(30,139)	(23,247)
Добивка/(загуба) пред оданочување		71,368	180,152
Данок на добивка		(40,377)	(35,752)
Нето добивка/(загуба) за финансиска година		30,991	144,400
Останата сеопфатна добивка		137,073	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		168,064	144,400

Заменик извршен директор _____

Извршен директор _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2013	2012
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		835,989	554,516
Нематеријални средства	9.1	-	-
Материјални средства	9.2	834,980	553,507
Вложувања во недвижности	9.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	9.4	1,009	1,009
Долгорочни побарувања	9.5	-	-
Одложени даночни средства	9.6	-	-
Тековни средства		1,041,975	996,580
Залихи	10.1	9,891	7,606
Нетекновни средства кои се чуваат за продажба	10.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	10.3	6,555	6,261
Побарувања од купувачите	10.4	776,900	607,983
Побарувања од државата	10.5	105	343
Побарувања од вработените	10.6	12,973	5,038
Останати краткорочни побарувања	10.7	543	648
Краткорочни финансиски средства	10.8	-	-
Парични средства	10.9	74,077	110,642
Однапред платени трошоци	10.10	160,931	258,059
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,877,964	1,551,096
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		299,471	268,514
Капитал на содружниците		421,237	421,271
Ревалоризациони резерви		-	-
Законски резерви		-	137,073
Акумулирана добивка/(загуба)		(152,757)	(434,230)
Добивка/(Загуба) за тековна година		30,991	144,400
Долгорочни обврски		552,364	527,075
Долгорочни резервирања	11.1	-	-
Долгорочни обврски	11.2	552,364	527,075
Одложени даночни обврски	11.3	-	-
Тековни обврски		1,026,129	755,507
Обврски кон поврзани друштва	12.1	577	614
Обврски кон добавувачите	12.2	691,627	430,678
Обврски кон државата	10.5	97,440	49,856
Обврски кон вработените	12.3	21,352	17,912
Останати краткорочни обврски	12.4	3,984	9,309
Краткорочни финансиски обврски	12.5	166,614	117,474
Однапред пресметани обврски	12.6	44,535	129,664
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1,877,964	1,551,096

Заменик извршен директор _____

Извршен директор _____

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

<i>(во илјади денари)</i>	Капитал	Ревалоризациони резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
2012				
Состојба на 1 јануари	421,273	137,073	(277,629)	280,717
Фонд за солидарност	(2)			
Корекција на резултатот од претходни години			(156,601)	(156,601)
Нето добивка/загуба за годината			144,400	144,400
Состојба на 31 декември	421,271	137,073	(289,830)	268,514
2013				
Состојба на 1 јануари	421,271	137,073	(289,830)	268,514
Фонд за солидарност	(34)			(34)
Корекција на резултатот од претходни години		(137,073)	137,073	-
Нето добивка/загуба за годината			30,991	30,991
Состојба на 31 декември	421,237	-	(121,766)	299,471

ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

(во илјади денари)

2013

А Парични текови од оперативни активности

Нето добивка пред оданочување	71,368
Усогласувања за:	
Амортизација	45,106
Вредносно усогласување на побарувања	395,102
Вредносно усогласување на залихи	134
Отпис на обврски	(22,337)
Кусоци	807
Приходи/расходи за камати, нето	21,007
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	511,187
Намалување/(Зголемување) на залихите	(2,419)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	(294)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(564,019)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	(7,935)
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарув	105
Намалување/(Зголемување) на АВР	97,128
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	(37)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	283,286
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	7,537
Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените	3,440
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврски	(5,325)
Зголемување/(Намалување) на ПВР	(85,129)
Парични средства кои произлегуваат од работењето	237,525
Платен данок на добивка	(126)
Нето парични текови од оперативни активности	237,399

Б Парични текови од инвестициони активности

Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(327,386)
Нето парични текови од инвестициони активности	(327,386)

В Парични текови од финансиски активности

Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити	25,289
Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити	49,140
Примени камати	9,132
Платени камати	(30,139)
Нето парични текови од финансиски активности	53,422
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(36,565)
Парични средства на почетокот на годината	110,642
Парични средства на крајот на годината	74,077

-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

Јавното радиодифузно ретпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје е основано на 27.01.1998 година. Основач на претпријатието е Собранието на Република Македонија.

МРТ ги врши функциите на јавен радиодифузен сервис во Република Македонија. Работењето на МРТ беше дефинирано со Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на РМ“ број 100/05, 19/07, 103/08, 6/10, 145/10, 97/2011, 13/2012 и 72/2013). Овој закон е заменет со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објавен во Сл.весник на РМ број 184/2013 од 26.12.2013 година, кој стапи на сила на 03.01.2014 година.

ОРГАНИ НА ЈП МРТ

- Совет на МРТ

Советот на Македонската радиотелевизија ги застапува и се грижи за остварување на интересите на јавноста во поглед на радио и телевизиските програми и работењето на МРТ. Советот на МРТ е составен од 23 члена. Членовите на Советот на МРТ ги именува Собранието на Република Македонија на предлог на овластени предлагачи според Член 127 од Законот за радиодифузна дејност.

- Управен одбор на МРТ

Управниот одбор е составен од 7 члена избрани од страна на Советот на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс.

- Работоводен орган на МРТ

Со работењето на МРТ раководи работоводен орган кој се состои од две лица, подеднакво одговорни за работењето на МРТ и за обврските што ги преземаат во правниот промет. Членовите на работоводниот орган имаат заменици. Членови на работоводниот орган и нивните заменици можат да бидат домашни или странски физички лица кои ќе понудат најквалитетна програма за работа на МРТ.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈП МРТ

ЈП МРТ се финансира од радиодифузната такса, од рекламирање, спонзорства, донации, продажба на програма и услуги и од средства обезбедени во Буџетот на Република Македонија за тековната година. Распоредот на средствата обезбедени од радиодифузната такса се прави според Член 149 од Законот за радиодифузна дејност. Според Член 145 од Законот, радиодифузната такса е јавна давачка.

Тековна состојба на правното лице од Единствениот трговски регистар

ЕМБС	4063406
Целосен назив на правното лице	Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје
Седиште	Бул. Гоце Делчев ББ Скопје
Вид на субјект на упис:	Државна сопственост
Датум на основање	27.01.1998
Единствен даночен број	4030952254988
Организационен облик	03.9 – други јавни претпријатија
Надлежен регистар	Трговки регистар

Сопственици

ЕМБС	4064682
Име	СОБРАНИЕ НА РМ
Адреса	Ул. 11-ти Октомври ББ Скопје
Тип на сопственик:	Основач /сопственик/ Основач

Дејности

Претежна дејност	60.20	Дејности на телевизиска програма и емитување
Евидентирани се дејности во надворешниот промет		
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет	

Овластувања

ЕМБГ	2705954470009
Име	Арун Ибраими
Адреса	Ул. 101 Бр.ББ Голема Речица, Тетово
Овластувања:	Заменик извршен директор – дипломиран филолог

ЕМБГ	3001978450099
Име	Марјан Цветковски
Адреса	Ул. Маршал Тито Бр.53, Скопје, Центар
Овластувања:	Извршен директор – дипломиран туризмолог

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Согласно Законот за Јавни Претпријатија („Службен весник на РМ“ број 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 и 06/2012), Член 7, ЈП МРТ го води своето материјално-финансиско работење според финансиските и сметководствените правила и стандарди за трговските друштва.

МРТ е должна за средствата што ги користи од Буџетот на РМ да води посебно сметководство врз основа на кое до Собранието на РМ треба на одобрување да достави посебен годишен извештај за резултатите од работењето за претходната година, како и посебен годишен финансиски план кој ги вклучува средствата прибрани од радиодифузната такса.

МРТ изготвува и консолидирани финансиски извештаи вклучувајќи ги и трите подружници во целосна сопственост на ЈП МРТ.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Друштвото нема намера и нема причини да го прекине стопанисувањето во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на финансиските извештаи за известувачката фискална година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1 Политика на евидентирање на приходите

ЈП МРТ евидентира приходи од продажба на програма и услуги како и приходи од спонзорства, донации и од радиодифузната такса. Приходите се евидентираат со примена на принцип на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување. Приходите од радиодифузната такса се евидентираат на пресметковна основа, односно во моментот на издавање на решенијата за радиодифузна такса на физичките и правните лица во РМ.

3.2 Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувањата од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати.

3.3 Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати.

3.4 Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5 Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

На основните средства се врши пресметка на амортизација до нивниот потполн отпис.

3.6 Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува по стапки во согласност со сметководствената политика на ЈП МРТ. Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба. Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства се како што следи:

група	%
Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25%
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и др.опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	20%

3.7 Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува на предлог на пописните комисији по наодите од извршените пописи.

3.8 Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги. Со одлука од 15-та седница одржана на 27.02.2012 година Управниот одбор на ЈП МРТ го менува правилникот за примена на сметководствени политики. Согласно одлуката, радиодифузната такса се евидентира на пресметковна основа, што значи дека ненаплатената радиодифузна такса (според издадени решенија) се евидентира како побарување по основ на продажба.

3.9 Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања

Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка извршена на крајот од годината.

3.10 Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро сметки во деловните банки и девизни средства на девизни сметки.

3.11 Пресметка на странските средства за плаќање и курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на РМ на денот на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата и обврските, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки и услуги се искажуваат во билансот на успех како дел од останати оперативни приходи/расходи.

3.12 Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивка на претпријатието. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето.

3.13 Данок од добивка

Во согласност со Законот за данок на добивка данокот се плаќа доколку друштвото исплатува дивиденда од остварената добивка. Тековно данокот на добивка се плаќа на износот на непризнаени трошоци. Стапката на данок на добивка за 2013 година во РМ изнесува 10%.

Белешка 4

(во илјади денари)

	2013	2012
Приходи од продажба	944,290	973,144
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	4,419	4,324
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	2,061	2,080
Приходи од наемнини	920	925
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	936,890	965,815

Приходите од радиодифузна такса се основни приходи на МРТ. Износот од 936.890 илјади денари е делот од пресметаната радиодифузна такса наменет за МРТ и е прикажан на позиција Останати приходи од продажба. Согласно Законот за радиодифузија, на МРТ му следува 72% од радиодифузната такса за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и 4,5% за техничко технолошки развој.

Приходите од продажба на производи и услуги на домашен пазар во износ од 4.419 илјади денари произлегуваат од:

- спогодба број 03-7329/1 склучена со Министерството за внатрешни работи за регулирање и надоместување на трошоци кои произлегуваат од користење на деловниот простор во објектот РТ2 и
- давање на користење на студио на Music Entertainment.

Белешка 5

(во илјади денари)

	2013	2012
Расходи на продадени добра и услуги	-	-

Белешка 6

(во илјади денари)

	2013	2012
Трошоци на продажба и администрација	(997,684)	(821,853)
<i>ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</i>		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	(66,241)	(13,568)
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	(1,446)	(1,665)
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	(36,699)	(40,892)
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	(20)	(24)
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	(681)	(918)
Отстапувања од стандардните (плански) цени	-	-
<i>ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</i>		
Транспортни услуги	(521)	(398)
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	(18,639)	(25,633)
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	(5,905)	-
Услуги за одржување и заштита	(30,237)	(13,386)
Наем - лизинг	(13,266)	(7,652)
Комунални услуги	(4,992)	(5,219)
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	-	(3,500)
Останати услуги	(2,313)	(1,620)
<i>ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</i>		
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	(327,086)	(319,898)
Останати трошоци за вработените	(931)	(749)
<i>ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА</i>		
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	(45,106)	(23,931)
<i>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</i>		
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	(10,368)	(11,649)
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	(7,123)	(4,224)
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	(2,598)	(2,650)
Трошоци за репрезентација	(945)	(842)
Трошоци за осигурување	(1,427)	(139)
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	(1,364)	(2,151)
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	(21,334)	(18,354)
Трошоци за користење на права (освен наем)	(235,395)	-
Останати трошоци на работењето	(163,047)	(322,791)

Белешка 7

(во илјади денари)

	2013	2012
Останати приходи	574,410	423,184
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	22,337	33,890
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	241,435	313,525
Останати приходи од работењето	310,638	75,769

Приходите од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски се состојат во најголем дел од отпишани обврски во износ од 14.795 илјади денари (во табелата подолу), утврдени во Извештајот за извршен редовен годишен попис на средствата и изворите на средствата во ЈРП МРТ со состојба на 31.12.2013, и од во прво време обезвреднети, а во 2013 година наплатени отпишани побарувања во износ од 7.541 илјади денари.

Отпис на обврски

(во денари)

Опис	С-до должи	С-до побарува
Добавувачи за основни средства	2,00	75.614,00
Добавувачи за обртни средства	77,00	294.826,00
Добавувачи за обртни средства во странство		1.339.760,00
Аванси од купувачи		4.158,00
Обврски од деловен однос		43,00
Обврски кон СРД за РДТ		7.747,00
Обврски за неисплатени хонорари		1.697.898,00
Обврски за неисплатени договори на дело		1.158.962,00
Обврски спрени членови на упра.одбор		22.000,00
Пресметани трошоци за осигурување		866.680,00
Пресметани трошоци по фактури		9.327.974,00
Вкупно	79,00	14.795.662,00

Приходите од премии, субвенции, дотации и донации во износ од 241.435 илјади денари во најголем дел (240.000 илјади денари) се финансиска поддршка од Владата на РМ согласно санационата програма (одлука на Владата број 41-285/1, број 41-4208/1 и 41-7387/1).

Во Останати приходи од работењето (310.638 илјади денари) поголем дел заземаат следните приходи:

- Приходи од ТВ реклами во износ од 29.154 илјади денари;
- Приходи од добиен судски спор со ТАРБС во износ од 62.540 илјади денари;

– Приходи од претходни години во износ од 113.955 илјади денари, се приходи кои се однесуваат за 2012 година година за средства добиени од АЕК за „Проектот за дигитализација на ЈП МРТ“.

– Останати приходи од работењето за средства добиени од АЕК за 2013 година во износ од 100.000 илјади денари.

Белешка 7.1

(во илјади денари)

	2013	2012
Останати оперативни расходи	(428,641)	(382,984)
ОСТАНАТИ РАСХОДИ		
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	(807)	-
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	(418)	(25)
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	(4,629)	(1,272)
Останати расходи од работењето	(27,542)	(32,952)
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	(395,102)	(348,153)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи	(134)	(582)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати средства	(9)	-

Износот на салдото Вредносно усогласување е значајно во 2013 година како резултат на вредносното усогласување на побарувањата по основ на Решенијата за Радиодифузна такса издадени во 2012 година кои не се наплатени во износ од 387.841 илјади денари. Останатиот износ од 7.261 илјади денари е вредносно усогласување на побарувања по други основи.

Калкулација на вредносно усогласување за ненаплатена РДТ

ПРИХОДИ 2012 од РДТ	965,815,814
НАПЛАТЕНА РДТ (за 2012) ВО 2012	354,568,705
НАПЛАТЕНА РДТ (за 2012) ВО 2013	223,406,277
ВКУПНО	577,974,982
ПРИХОДИ 2012	965,815,814
НАПЛАТЕНА РДТ за 2012	ВКУПНО 577,974,982
НЕНАПЛАТЕНА РДТ за 2012	387,840,832
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ ЗА 2012	387,840,832

Белешка 8

(во илјади денари)

	2013	2012
Финансиски приходи	9,132	11,908
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	2,902	872
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	6,230	11,036

Белешка 8.1

(во илјади денари)

	2013	2012
Финансиски расходи	(30,139)	(23,247)
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	(16,624)	(8,591)
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	(13,515)	(14,656)

Белешка 9.1
Нематеријални средства

(во илјади денари)

2012	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	119
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	119
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	(119)
Амортизација за тековна година	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(119)
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	-

2013	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	119
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	119
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	(119)
Амортизација за тековна година	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(119)
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	-

Белешка 9.2

(во илјади денари)

Материјални средства

	010	011	012	013	016	
2012	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1.1.	168,986	476,659	474,238	121,103	36,058	1,277,044
Набавки во текот на годината	-	-	99,872	4,900	-	104,772
Отуѓување/Расходување	-	-	(50,750)	(7,668)	-	(58,418)
Состојба на 31.12.	168,986	476,659	523,360	118,335	36,058	1,323,398
Исправка на вредноста						
Состојба на 1.1.		(260,535)	(432,177)	(111,667)		(804,379)
Амортизација за тековна година		(11,809)	(8,582)	(3,539)		(23,930)
Отуѓување/Расходување		-	50,750	7,668		58,418
Состојба на 31.12.		(272,344)	(390,009)	(107,538)		(769,891)
Сегашна вредност 31.12.	168,986	204,315	133,351	10,797	36,058	553,507

	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
2013						
Набавна вредност						
Состојба на 1.1.	168,986	476,659	523,360	118,335	36,058	1,323,398
Набавки во текот на годината	-	15,000	282,243	30,143	-	327,386
Отуѓување/Расходување	-	-	(31,598)	(9,373)	-	(40,971)
Состојба на 31.12.	168,986	491,659	774,005	139,105	36,058	1,609,813
Исправка на вредноста						
Состојба на 1.1.		(272,344)	(390,009)	(107,538)		(769,891)
Амортизација за тековна година		(11,889)	(28,399)	(4,818)		(45,106)
Отуѓување/Расходување		-	31,598	8,566		40,164
Состојба на 31.12.		(284,233)	(386,810)	(103,790)		(774,833)
Сегашна вредност 31.12.	168,986	207,426	387,195	35,315	36,058	834,980

Во 2013 година раководството ангажира адвокатско друштво кое изготви правна анализа за статусот на објектите и земјиштето на МРТ. Соодветно на анализата се покренуваат постапки на регулирање на нивниот правен статус. По завршување на постапките и регулирање на правото на сопственост, ќе биде потребно да се процени вредноста на објектите.

Пред повеќе години, по одлука на Влада на РМ за престанување на правото на користење на ЈП МРТ на 22 катната телевизиска зграда (Кеј Димитар Влахов бб, зграда 3, ИЛ 9157) и давање на делови од истата на користење на министерства и други јавни установи, тогашното раководство на МРТ ја тргна од евиденција на основни средства. Доколку сега се побара имотен лист за зградата во истиот ќе се види дека сопственик е МРТ. Потребно е наведената контрадикторна состојба правно да се регулира и во зависност од исходот соодветно да се прокнижи во книгите на МРТ.

Градежното земјиште е со вкупна сметководствена вредност од 168.986 илјади денари. Градежното земјиште е во сопственост на РМ додека ЈП МРТ има право на користење на истото. Како што е наведено погоре ЈП МРТ е во процес на регулирање на сопственоста на градежното земјиште. По стекнување на право на сопственост, ќе биде потребно да се процени вредноста на земјиштето.

Евиденцијата на останатите основни средства (опрема, алати, превозни средства, компјутери итн.) се водат според организационата единица на која и припаѓаат, согласно поделбата на организациони единици на јавното претпријатие. Редовниот годишен попис се врши одделно по организационите единици и се консолидира во збирниот извештај на претпријатието.

Според мислење на раководството сметководствената вредност на недвижностите, постројките и опрема е приближна на објективната вредност на истите. Во врска со горе искажаното би било пожелно менаџментот да го потврди своето мислење со ангажирање на професионален проценител (МСС 16 точка 30).

Белешка 9.3

(во илјади денари)

Вложувања во недвижности

2012	недвижности
Сегашна вредност 31.12.	-

2013	недвижности
Сегашна вредност 31.12.	-

Белешка 9.4

(во илјади денари)

	2013	2012
Долгорочни финансиски средства	1,009	1,009
Вложувања во подружница	919	930
Останати долгорочни финансиски средства	90	79

Белешка 9.5

(во илјади денари)

	2013	2012
Долгорочни побарувања	-	-

Белешка 9.6

(во илјади денари)

	2013	2012
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 10.1

(во илјади денари)

	2013	2012
Залихи	9,891	7,606
ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
Суровини и материјали на залиха	10,779	8,221
Вредносно усогласување на залихите на суровини и материјали	(4,434)	(4,434)
ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		
Залиха на резервни делови	475	529
Вредносно усогласување на залихата на резервни делови	(445)	(445)
ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ		
Ситен инвентар на залиха	582	615
Ситен инвентар во употреба	8,404	9,065
Залиха на автогуми	63	263
Автогуми во употреба	73	520
Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	(8,534)	(9,643)
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ		
Производи на залиха	4,783	4,783
Залихи на некурентни производи и отпадоци	(24)	(24)
Вредносно усогласување на залихите на готовите производи	(4,230)	(4,230)
СТОКИ		
Стоки на залиха	2,399	2,386

Најголем дел од залихите се однесуваат на технички материјали потребни за вршење на радиодифузна дејност (делови за радио и телевизиска техника, медиуми за снимање и слично).

Белешка 10.2

(во илјади денари)

	2013	2012
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 10.3

	(во илјади денари)	
	2013	2012
Побарувања од поврзани друштва	6,555	6,261
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата	5,267	5,267
Побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата	1,288	994

Белешка 10.4

	(во илјади денари)	
	2013	2012
Побарувања од купувачите	776,900	607,983
Побарувања од купувачи во земјата	1,517,118	949,679
Побарувања од купувачи во странство	39,951	47,099
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	2,398	4,870
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	12,386	16,209
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(794,953)	(409,874)

Најзначаен дел се побарувањата од радиодифузна такса. Износот е делумно намален со вредносно усогласување што е објаснето во белешка 7.1. Вредносните усогласувања се одразуваат на работењето на ЈП МРТ како директен трошок а согласно законот за данокот на добивка се основа за пресметка на 10% данок на непризнаени трошоци.

Белешка 10.5

	(во илјади денари)	
	2013	2012
Обврски / побарувања кон државата	(97,335)	(49,513)
Обврски кон државата	(97,440)	(49,856)
Обврски за данокот на додадена вредност	(10,970)	(5,672)
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	(76,928)	(35,242)
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	(9,486)	(8,541)
Обврски за персонален данок на доход	(56)	(401)
Побарувања од државата	105	343
Данок на додадена вредност	105	105
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	238

Обврската за данок на добивка е значително зголемена како резултат на големата основица за пресметување на данокот на добивка, односно значајните суми на вредносно усогласување на побарувањата по основ на ненаплатени Решенија од РДТ кои претставуваат основица за пресметување на данок.

Белешка 10.6

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2013	2012
Побарувања од вработените	12,973	5,038
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	2,158	3,142
Останати побарувања од вработените	15,406	6,487
Вредносно усогласување на побарувањата од вработените	(4,591)	(4,591)

Белешка 10.7

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2013	2012
Останати краткорочни побарувања	543	648
Останати побарувања	4,110	4,215
Вредносно усогласување на останати побарувања	(3,567)	(3,567)

Белешка 10.8

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2013	2012
Краткорочни финансиски средства	-	-

Белешка 10.9

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2013	2012
Парични средства	74,077	110,642
Парични средства на трансакциски сметки во денари	71,938	104,724
Парични средства во благајна	433	868
Девизни сметки	1,275	4,907
Парични средства во благајна во странска валута	7	12
Останати парични средства	424	131

Белешка 10.10

	(во илјади денари)	
	2013	2012
Однапред платени трошоци	160,931	258,059
Однапред платени трошоци	124,420	113,915
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	-	127,346
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	36,511	16,798

Контото Однапред пресметани трошоци во најголем дел (123.793 илјади денари) е составено од трошоци за камата по долгорочни кредити (Комерцијална банка – 24.482 илјади денари и Аеродроми на Македонија – 99.311 илјади денари) за кои трошокот ќе се создава во периодот за кој се однесува.

Белешка 11.1

	(во илјади денари)	
	2013	2012
Долгорочни резервирања	-	-

Белешка 11.2

	(во илјади денари)	
	2013	2012
Долгорочни обврски	(552,364)	(527,075)
Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата	(38,477)	(17,579)
Долгорочни обврски спрема добавувачи од странство	(38,809)	(77,760)
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	(425,717)	(376,331)
Останати долгорочни обврски и останати финансиски долгорочни обврски	(49,361)	(55,405)

Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата во износ од 38.477 илјади денари се обврски спрема ЈП Водовод и канализација (во износ од 33.502 илјади денари), со кој МРТ има склучено Договор бр.03-6172/1 за плаќање на 144 рати и спрема ЕЛЕМ во износ од 4.975 илјади денари, со кој што исто така има склучено спогодба за за плаќање на рати.

Долгорочни обврски спрема добавувачи во странство се обврски спрема ЕБУ (European Broadcasting Union), кои произлегуваат од неплаќани обврски до 2011 година.

Значајниот износ на зголемени Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство (425.717 илјади денари) се однесуваат на следните настани:

- Земен кредит од Комерцијална банка на 28.12.2012 (150.000 илјади денари) во износ од 109.375 илјади денари.

- Потпишан договор за регулирање на финансиските обврски на МРТ спрема Аеродроми на Македонија согласно Пресуда бр.5 ТС-121/10 од 25.11.2011 година, според кој вкупниот долг на МРТ во износ од 159.094 илјади денари (на кои е пресметана камата 99.311 илјади денари, види Белешка 10.10) во 2013 е намален на 155.117 илјади денари.
- Кредити од Париски и Лондонски клуб во износ од 51.275 илјади денари;
- Камати врз основа на кредити во износ од 109.950 илјади денари.

Белешка 11.3

(во илјади денари)

	2013	2012
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 12.1

(во илјади денари)

	2013	2012
Обврски кон поврзани друштва	(577)	(614)
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги	(577)	(614)

Белешка 12.2

(во илјади денари)

	2013	2012
Обврски кон добавувачите	(691,627)	(430,678)
Обврски спрема добавувачи во земјата	(393,983)	(252,714)
Обврски спрема добавувачи од странство	(297,554)	(177,866)
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	(17)	(25)
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	(73)	(73)

Белешка 12.3

(во илјади денари)

	2013	2012
Обврски кон вработените	(21,352)	(17,912)
Обврски за плата и надоместоци на плата	(19,655)	(17,940)
Останати обврски спрема вработените	(1,697)	28

Белешка 12.4

(во илјади денари)

	2013	2012
Останати краткорочни обврски	(3,984)	(9,309)
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	(136)	(158)
Обврски спрема вршителите на дејност и други физички лица	(3,696)	(8,996)
Останати краткорочни обврски	(152)	(155)

Белешка 12.5

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2013	2012
Краткорочни финансиски обврски	(166,614)	(117,474)
Краткорочни кредити и заеми во земјата	(54,334)	(6,050)
Краткорочни кредити и заеми од странство	(112,280)	(111,424)

Салдото од 54.334 илјади денари на konto Краткорочни кредити и заеми се однесува на краткорочниот дел на кредитот од Комерцијална Банка и каматата по истиот.

Износот од 112.280 илјади денари Краткорочни кредити и заеми од странство е каматата од кредитот од Париски и Лондонски клуб.

Белешка 12.6

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2013	2012
Однапред пресметани обврски	(44,535)	(129,664)
Пресметани трошоци за набавка на добра	-	(10,195)
Пресметани приходи за идни периоди	(44,535)	(119,469)

Пресметани приходи за идни периоди во најголем дел (40.000 илјади денари) се состојат од префрлени средства согласно потпишаниот Договор помеѓу МРТ и АЕК за „Проектот за дигитализација на ЈП МРТ“.

Белешка 13

Преглед на тужени предмети

ЈРП МРТ е тужител		
Тужен	Мислење	Износ во судски предмет
1 МРД	Веројатна наплата на побарувањето за комуналии.	5.625 илјади денари
2 ТОМАТО	Предметот е во почетна фаза. Се очекува позитивен исход.	6.540 илјади денари
ЈРП МРТ е тужена страна		
Тужител	Мислење	Износ во судски предмет
1 ТСЕ	Првостепена судска постапка е завршена неповолно по ЈРП МРТ. Следи постапка по жалба. Во сметководство на ЈРП МРТ е евидентирана обврска од 36.058 илјади денари.	48.053 илјади денари
2 МРД	Спорни обврски за извршени линковски преноси и од програмски карактер, а не само од комерцијален карактер. Постапка е во тек.	11.937 илјади денари
3 Македонска Пошта	Предметот е во фаза на главна расправа	6.300 илјади денари
4 ДИРЕКТ МЕДИА	Се договара спогодба за плаќање на обврската на 7 рати. (Спогодба е склучена во февруари 2014 г.)	5.836 илјади денари
5 Организација ММИ	Потенцијални обврски за авторски права кои ЈРП МРТ ги плаќа на ЗАМП, од наведената причина износот не е прикажан во сметководство.	8.378 илјади денари
6 ВИСИОН	Постапката е во тек.	4.181 илјади денари
7 МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ГРУП	Судската постапка е во тек. Со судско вештачење е потврден износ од 1.191 илјади денари.	6.062 илјади денари
8 СЕПОК ТОТАЛ РИСПОНС	Првостепена пресуда е неповолна за ЈРП МРТ. Постапката по жалба е во тек.	6.584 илјади денари

ЈРП МРТ е тужител во повеќе предмети. Во евиденција има тужби во вкупен износ од 60.189 илјади денари во земјата и 36.116 илјади денари во странство. ЈРП МРТ е и тужена страна во повеќе предмети. Во приложената табела се дадени најзначајните предмети добиени од правна служба, во кои ЈРП МРТ се јавува како тужител, односно тужена страна. Постои ризик овие предмети да влијаат на работењето на ЈРП МРТ во идниот период.

14. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2013 година не се вршени.

15. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Пазарен ризик

Друштвото не е изложено на високи пазарни ризици заради структурата на приходи. Главниот извор на приходи е радиодифузната такса, која како законска обврска не е зависна од пазарните текови. Приходите кои се зависни од пазарните текови се во значително помал износ (види Приходи од реклами во Белешка 7), а и не се очекувани значајни промени на истите.

Валутен ризик постои на расходна страна кај набавките од странство, меѓутоа истиот е низок заради стабилниот курс на денарот. Радиодифузната такса се пресметува и наплатува во македонски денари, што го значително го намалува валутниот ризик на приходна страна.

Друштвото има заеми во повисок износ на кои се пресметува камата согласно договорните обврски. Не е увиден ризик од промена на овие каматни стапки.

Кредитен ризик

Друштвото ги оценува и евидентира сите ризични побарувања и за истите прави резервирања во истиот извештаен период. Преку резервирањата Друштвото се заштитува од кредитниот ризик. Друштвото нема дадено заеми.

Ликвидносен ризик

Ризикот на ликвидноста, друштвото го апсолвира со контрола на паричниот тек. Приходите од РДТ не соодветствуваат на наплатата на истата, а за тоа се преземаат мерки во соработка со наплатувачот на таксата (Управата за Јавни Приходи), со цел зголемување на наплатата. Дискрепанцата помеѓу пресметаното и наплатеното е очекувана и се зема предвид при планирањето на расходите. Истовремено, на ликвидносниот ризик влијае и санационата програма на Владата на РМ (види Белешка 7) согласно која Друштвото добива дотации и субвенции за надминување на проблемите со ликвидност. Не се очекува значајна негативна промена во наплатата на РДТ, а и земајќи го предвид статусот на Друштвото како јавен сервис, се констатира дека ликвидносниот ризик е низок.